

**АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА  
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје**

**ПОЕДИНЕЧНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2023 ГОДИНА СО  
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗИЈАТА**

## СОДРЖИНА

	стр.
<b>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</b>	2
<b>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>	
- Извештај за сеопфатна добивка од 01.01-31.12.2023 година	4
- Извештај за финансиската состојба на 31.12.2023 година	5
- Извештај за промените на главнината	6
- Извештај за паричните текови од 01.01 до 31.12.2023 година	7
<b>БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ</b>	8-32

### Прилози:

- Годишна Сметка за 2023 година;
- Извештај од Работење за 2023 година



ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА, ПРОЦЕНА И ФИНАНСИСКИ КОНСАЛТИНГ

До

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА  
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје

Скопје, 31.07.2024г.

### **ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР**

#### ***До сопственикот на Друштвото***

*Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје (во понатамошниот текст Друштвото), кои ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба на 31 Декември 2023 година и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за паричните текови и Извештајот за промените на главнината, за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите појаснувачки информации.*

#### ***Одговорност на раководниот тим на Друштвото***

*Раководниот тим на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија и интерната контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.*

#### ***Одговорност на ревизорот***

*Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ревизијата е извршена во согласност со прифатените Меѓународни Стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки. Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази, со кои се поткрепуваат износите и презентациите во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на*

ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта за изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководниот тим на Друштвото, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Веруваме дека обезбедените ревизорски докази се достатни и соодветни за нашето ревизорско мислење со резерва.

### **Основа за мислење со резерва**

Ние бевме назначени за ревизори на Друштвото на 09 Мај 2024 година и не бевме во можност да го набљудуваме физичкиот попис на вкупните залихи на трговски стоки-инстанти на крајот на годината, кои се во износ од 370.144 илјади МКД, односно претставуваат 19% од вкупните средства на Друштвото. Ние не бевме во можност да се увериме во однос на количествата на овие залихи преку спроведување на други ревизорски постапки. Бидејќи залихи влијаат на резултатите од работењето и паричните текови ние не бевме во состојба да утврдиме дали би биле потребни корекции во однос на искажаната добивка во Извештајот за сеопфатна добивка и нето паричните текови од оперативни активности, прикажани во Извештајот за паричните текови.

### **Мислење со резерва**

Според наше мислење, освен за можните ефекти од изнесеното во Основите за мислење со резерва, финансиските извештаи ја прикажуваат веродостојно и објективно во сите материјално значајни аспекти, финансиската состојба на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје на ден 31 Декември 2023, како и резултатите од работењето и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

### **Извештај од други правни и регулативни барања**

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа, согласно член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 Декември 2023 година. Нашата работа, по однос на годишниот извештај за работа е извршена согласно MPC 720 и е ограничена на известување, дали историските финансиски информации прикажани во годишниот

извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, во сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје за годината која завршува на 31 Декември 2023 година.

Скопје, 31 Јули, 2024 година

ЕЛИТ ДООЕЛ Скопје, Лиценца за работа бр.18

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР

Данче Зографска 

УПРАВИТЕЛ

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР,  
  
Данче Зографска



АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
Поединечни Финансиски Извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**

за периодот од 01.01 до 31.12.2023

	Белешки	2023	во 000 МКД 2022
Приходи од работење	5	544.499	337.201
Трошоци за сировини и материј. Услуги	6	(26.201) (363.782)	(23.478) (162.709)
Останати трошоци од работење		(176.271)	(84.318)
Трошоци за вработени	7	(77.402)	(70.590)
Амортизација и вредносни усогласувања		(18.681)	(16.853)
Други трошоци		(7.850)	(3.449)
<b><i>Добивка од редовно работење</i></b>		<b>(125.688)</b>	<b>(24.196)</b>
Приходи од финансирање	8	612.917	499.860
Приходи од финансирање	9	(186)	(267)
<b><i>Добивка пред оданочување</i></b>		<b>487.043</b>	<b>475.397</b>
Данок од добивка	10	-	-
<b><u>НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ</u></b>		<b>487.043</b>	<b>475.397</b>
Останата сеопфатна добивка/загуба		-	-
Данок на сеопфатна добивка/загуба		-	-
<b><u>СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА</u></b>		<b>487.043</b>	<b>475.397</b>
Заработувачка по акција		10.823	10.564

Овластено лице



Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

на 31.12.2023 година

во 000 МКД

	Белешки	31.12.2023	31.12.2022
<b>А СРЕДСТВА</b>			
<b>НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Нематеријални средства	12	-	493
Материјални средства	13	114.478	113.049
Финансиски вложувања	14	698.061	384.373
<i>Вкупно нетековни средства</i>		812.539	497.915
<b>ТЕКОВНИ СРЕДСТВА</b>			
Залихи	15	372.913	239.288
Побарувања од купувачи	16	98.082	68.812
Останати краткор. побарувања	16	76.954	54.418
Финансиски вложувања	17	92.543	92.543
Пари и парични еквиваленти	18	503.327	445.909
АВР		31.530	63.314
<i>Вкупно тековни средства</i>		1.175.349	964.284
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>1.987.888</b>	<b>1.462.199</b>
<b>Б КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ</b>			
Запишан капитал (акц. главнина)	19	276.355	276.355
Резерви		55.272	55.272
Премија на издадени акции		698.061	384.373
Акумулирана добивка		-	-
Добивка од тековна година		487.043	475.397
<i>Вкупно акционерски капитал</i>		1.516.731	1.191.397
<b>В ОБВРСКИ</b>			
Краткорочни финансиски обврски	20	393.067	239.511
Краткорочни обврски кон добавувачи	21	46.971	15.733
Останати краткорочни обврски	22	22.761	6.262
Обврски за даноци, придонеси и др.	22	919	465
ПВР		7.439	8.831
<i>Краткорочни обврски</i>		471.157	270.802
<i>Вкупно обврски</i>		471.157	270.802
<b>ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</b>		<b>1.987.888</b>	<b>1.462.199</b>



АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
 Поединечни Финансиски Извештаи

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА**

во 000 МКД

	Акционерски Капитал	Премија на акции	Резерви	Акумулирана добивка	Добивка за годината	Вкупно
Состојба 01.01.2022	276.355	384.373	55.272	-	356.843	1.072.843
Распред.на добивка	-	-	-	356.843	(356.843)	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	(356.843)	-	(356.843)
Распред.на добивка	-	-	-	-	-	-
Добивка за 2022 год.	-	-	-	-	475.397	475.397
Состојба 31.12.2022	276.355	384.373	55.272	-	475.397	1.191.397
Состојба 01.01.2023	276.355	384.373	55.272	-	475.397	1.191.397
Распред.на добивка	-	-	-	475.397	(475.397)	-
Исплатена дивиденда	-	-	-	(475.397)	-	(475.397)
Промени по разни осн	-	313.688	-	-	-	313.688
Добивка за 2023 год.	-	-	-	-	487.043	487.043
Состојба 31.12.2023	276.355	698.061	55.272	-	487.043	1.516.731



Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи



АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
 Поединечни Финансиски Извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

во 000 МКД

	2023	2022
<b>Паричен тек од деловни активности</b>		
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	487.043	475.397
Амортизација на нетековни средства	18.681	16.853
Платени-примени кам.,пресмет. курсни разлики	-	11
Примени дивиденди	(599.605)	(494.403)
Платен данок на добивка	-	-
<i>Промени во обртни средства</i>		
Зголемување на побарувања по сите основи	(20.022)	(82.649)
Зголемување за залихи	(133.625)	(163.207)
Зголемување на обврски спрема добавувачи	31.238	2.802
Зголемување на останати обврски (освен за дивиденде)	15.107	404
Зголемување на обврски за даноци и придонеси	454	(8.084)
	<u>(687.772)</u>	<u>(728.273)</u>
<b>Нето приливи од деловни активности</b>	<b>(200.729)</b>	<b>(252.876)</b>
<b>Паричен тек од инвестициони активности</b>		
Набавка (Отуѓување) на нетековни средства	(19.617)	(24.865)
Краткорочни финансиски вложувања	-	(92.543)
Плаќања за долг. и останати вложувања	(313.688)	-
Примени дивиденди	599.605	494.403
<b>Нето промени од инвестициони активности</b>	<b>266.300</b>	<b>376.995</b>
<b>Паричен тек од финансиски активности</b>		
Приливи на долгорочни кредити	-	-
Приливи на краткорочни финан.обврски	153.556	134.458
Капитал и резерви	313.688	-
Исплатени дивиденди	(475.397)	(356.843)
<b>Нето промени од финансиски активности</b>	<b>(8.153)</b>	<b>(222.385)</b>
<b>Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти</b>	<b>57.418</b>	<b>(98.266)</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на почетокот на пресметковниот период</b>	<b>445.909</b>	<b>544.175</b>
<b>Пари и парични еквиваленти на крајот на пресметковниот период</b>	<b>503.327</b>	<b>445.909</b>



Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи

## БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

### ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

**АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје** е Акционерско друштво, основано е на 26.06.2007 година, во Централниот регистар на РМ под ЕМБС 6436846. Седиштето на друштвото е во Скопје, на Бул. Гоце Делчев бр.8.

Основната главнина на друштвото се состои од 45.000 обични акции, со номинална вредност од 100 евра по акција, во сопственост на РС Македонија.

Основна дејност на друштвото е коцкање и обложување (92.00).

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје има добиено, согласно Законот за игрите на среќа и забавните игри (Службен Весник на Република Македонија бр.24/11; 51/11; 148/11; 74/12; 171/12;27/14; 139/14; 61/15; 154/15; 23/16; 178/16 и 90/17 и Службен Весник на Република Северна Македонија 251/22), право за приредување:

Општи игри на среќа:

- Лото;
- Спортска прогноза;
- Лотарија;
- Инстант лотарија;
- Томбола и
- Наградни игри и

Посебни игри на среќа:

- Обложување на спортски натпревари;
- Обложување на спортски натпревари преку интернет.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје е со-оснивач и содружник на ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РСМ-КАСИНОС АУСТРИА ДОО Скопје и на Нова Државна Видео Лотарија – НОВО ВЛТ ДОО Скопје. АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА во двете друштва е содружник со доминантно учество од 51% од капиталот.

Друштвото објавува поединечни и консолидирани финансиски извештаи.

Во поединечни финансиски извештаи за 2023 година, Друштвото ги презентира сопствените резултатите од работењето, финансиската состојба, паричните текови и промените во капиталот, при што вложувањата во подружниците со контролирачки интерес, ја евидентира по методот на главнина.

Друштвото на крајот на 2023 година има вкупно 75 вработени.

Поединечните Финансиски извештаи за периодот 01.01-31.12.2023 година се усвоени од менаџментот на 29.07.2023 година.

## **1. Основа за составување на финансиските извештаи и значајни сметководствени политики**

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изготвени во согласност со законските прописи на РСМ, со одредени рекласификации и дополнувања заради усогласување со барањата за известување, согласно Меѓународните стандарди за финансиско известување. Друштвото може во одредени случаи да врши избор на одредени сметководствени политики во рамки на законски пропишаните сметководствени политики или самостојно да одлучува дали ќе ги примени или нема да ги примени пропишаните сметководствени политики.

### **2.1. Основи за сметководство**

Согласно сметководствените принципи, а со цел реално прикажување на приходите и расходите, односно финансискиот резултат и основниот капитал на друштвото, Финансиските извештаи се изготвени со употреба на принципот историски вредности, модифицирани со ефектот од инфлаторните промени кој влијае на одредени средства, обврски и капитал.

Основните сметководствени политики кои се применети во составување на Финансиските извештаи за периодот 01.01 до 31.12.2023 година (доколку не е поинаку наведено), се во согласност со закон пропишаните финансиските извештаи.

#### **2. 2.1. Функционална валута**

Финансиските извештаи прикажани на страна 4-7 се изразени во согласност со законските прописи на РСМ, во функционалната, национална валута на РСМ - македонски денар. Финансиските извештаи за периодот 01.01-31.12.2023 година на Друштвото се изготвени во илјади денари (во 000 МКД).

#### **2. 2.2. Трансакции во странски валути**

Пресметката на странските средства, односно побарувањата и обврските, се врши според средниот девизен курс на странските средства на НБРМ во денарска противвредност на денот на составување на годишните финансиски извештаи, а искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот

курс на денот на трансакцијата.

Официјалните курсеви на странските валути на 31.12.2023 години во денари

Валута	31.12.2023	31.12.2022
1 ЕВРО	61,4950	61,4932
1 УСА Долар	55,6516	57,6535

### 2.3. Признавање на приходи

Приходите претставуваат објективна вредност на примениот надомест или побарувањето за продадени добра и извршените услуги. Приходите се прикажуваат намалени за вкалкулираното ДДВ, проценетите поврати, дисконтите и рабатите. Приходите се состојат од:

#### 2.3.1. Приходи од продажба

Приходите од продажба на стоки се признаваат кога друштвото пренело на купувачот значајни ризици и користи од сопственоста на стоките, без да задржи било каква контрола над продадените стоки. Приходот од лотариските игри е нето добивката од играње, што претставува разликата помеѓу вкупните уплати намалени за фондовите на играта. Друштвото од ноември 2023 година, почна самостојно да приредува интернет игри на среќа.

#### 2.3.2. Приходи од давање услуги

Приходите од давање услуги се признаваат кога резултатот од определена трансакција може веродостојно да се процени и приходот во врска со трансакцијата треба да се признае според степенот на довршеност на датумот под кој е сочинет извештајот. Приходот од секоја игра на среќа е нето добивката од играње, што претставува разликата помеѓу вкупните уплати намалени за фондовите или исплатите од играње. Во друштвото приходите се признаваат во моментот на нивното остварување од страна на купувачите-консументите (во моментот на консумирање на услугата- за игри на среќа и сл.) Реализацијата е искажана по стварни вредности. Цените на услугите на Друштвото не се законски ограничени, туку се условени од пазарните услови.

#### 2.3.3. Приходи од камати

Приходите од каматите настанати од финансиски средства, по основ на пласмани и побарувања од деловни односи, се признаваат кога е веројатно дека друштвото ќе има економските користи од одреден износ на камата кои може веродостојно да се измери.

Приходите од камати се признаваат на временска основа на утврдената каматна стапка и се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на приходите од финансиски активности. Согласно законските прописи под камати се подразбира било кој облик на ревалоризација на побарувањата, доколку така е договорено, односно пропишано.

#### **2.4. Трошоци на работењето**

Трошоците на работење ги сочинуваат сите трошоци настанати во текот на извршување на дејноста, како и специфичните трошоци поврзани со природата на основната дејност-приредување игри на среќа, плаќање посебни давачки, надоместоци во месечен износ за игри на среќа и набавката на материјали и стоки кои се неопходни за остварување на приливи на економски користи на друштвото во пресметковниот период. Сите набавки Друштвото ги врши согласно Законот за Јавни Набавки.

#### **2.5. Инвестиционо и тековно одржување**

Трошоците на инвестиционо и тековно одржување на основните средства се покриваат од приходот во пресметковниот период, кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува односно модернизира капацитетот или намената на основните средства, се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

#### **2. 6. Трошоци на позајмување**

Трошоците на позајмување кои директно се однесуваат на купување или производство на одредено средство кое представува средство за понатамошна употреба или продажба директно се додаваат и ја зголемуваат неговата вредност се додека средството не е подготвено за употреба или продажба.

Каматите настанати по основ на обврски, пресметани до датумот на Извештајот за финансиска состојба, со исклучок на каматите по основ на трети лица за основни средства, кои се надоместуваат на товар на ревалоризационата резерва се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во рамки на финансиски расходи. Согласно законските прописи, како каматите се третираат и било кој облик на ревалоризација на обврските, ако така е договорено или пропишано.

#### **2.7. Користи на вработени**

Користи на вработени се сите форми на надомести кои ги дава друштвото на своите вработени во размена за извршената услуга од страна на вработените.

### *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат во рок од дванаесет месеци по крајот на периодот во кои вработените ја извршиле услугата, како платите, сите придонеси на плати со персоналниот данок, платените отсуства, учество во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход во извештајот за сеопфатна добивка во периодот за кој се однесуваат.

Согласно законските прописи во РСМ на сите вработените им се пресметува плата на бруто основа, во која освен нето платата се и придонесот за пензиско иинвалидско осигурување, придонесот за здравствено осигурување, како и придонесите за вработување и за дополнително здравствено осигурување.

### **2.8. Бонус планови**

Друштвото признава како обврска објавени бонуси за вработени земени како награди за успешноста во финансиските и оперативните резултати. Друштвото нема посебно изготвени планови за бонуси на вработените.

### **2.9. Даноци и придонеси**

Даноците и придонесите и другите законски обврски се издвојуваат согласно законските прописи. Повеќе платените даноци на крајот од периодот се искажуваат како побарувања од државата.

Согласно Законот за данок на добивка, пресметката за данокот од добивка се вршат годишно, на остварената добивка како основица, по пропишана стапка од 10%. Данок од 10% се плаќа и на непризнаените расходи за даночни цели.

Одложениот данок од добивка се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за временските разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентираат за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот данок од добивка се користат тековните даночни стапки.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје во однос на обврската за данокот на додадена вредност, а согласно член 23, точка 7 од Законот за ДДВ, е ослободен од плаќање ДДВ на игрите на среќа, без право на одбивка, односно влезните трошковни фактури ги признава со вклучен ДДВ, а на приходите остварени од организираните игри на среќа не пресметува ДДВ.

Друштвото согласно член 39 и член 54 од Законот на игрите на среќа и забавните

игри (Службен Весник на Република Македонија бр.24/11; 51/11; 148/11; 74/12; 171/12;27/14; 139/14; 61/15; 154/15; 23/16; 178/16 и 90/17 и Службен Весник на Република Северна Македонија 251/22), е обврзано да пресметува на месечна основа и да плаќа месечен надомест-посебна давачка од 4% на вкупните уплата на ЛОТО и СРЕЌНИ ТОПЧИЊА игрите на среќа, на КЕНО 20% од нето добивката, како и месечен надоместок од 30 евра, во денарска противвредност, по локација, а на инстантите во зависност од Правилата на играта. За интернет игрите на среќа, согласно член 103, точка 3 од Законот на игрите на среќа и забавните игри е обврзано да пресметува на месечна основа и да плаќа месечен надомест-посебна давачка од 0,5% од вкупната вредност на уплатите, на месечна основа до 15-ти во месецот за предходниот месец.

## 2.10. Нетековни средства

*Нетековните средства ги вклучуваат материјалните и нематеријалните средства.*

### 2.10.1. Нематеријални средства

*Основачките вложувања и материјалните права за патенти, лиценци и заштитени марки ги содржат трошоците за добивање лиценци, изработка и набавка на проекти и друга документација, стручно оспособување и усовршување за отпочнување со вршење на основната дејност, како и права на софтвери и софтверски лиценци. Оснивачките вложувања и материјалните права се евидентираат поцената на сите трошоци настанати до нивното стекнување.*

Друштвото согласно член 7 од Законот за игри на среќа и забавни игри (Сл.весник на РМ 24/11...90/17 и Сл.весник на РСМ 251/22) има право за приредување на лотариски игри, а од Министерството за финансии на РСМ добива Решение за приредување игри на среќа со инстанти, за секоја серија поединечно.

Амортизацијата на оснивачките вложувања и материјалните права се врши на набавната вредност, се пресметува праволиниски, по утврдени стапки, во еднакви годишни износи. Стапки применети при амортизација се:

	Корисен век	Стапки
-Лиценца и права*	2-20 години	50%-5%
-Комп.и други софтвери	4- 5 години	25%-20%

\*Амортизација се пресметува на лиценците и правата кои имаат ограничен век на траење, на лиценците и правата кои немаат ограничен век на траење не се пресметува амортизација.

### 2.10.2. Материјални средства

Материјалните средства земјата, недвижности, постројки и опрема првично се евидентираат по нивната набавна вредност зголемени за трошоците за нивната набавка до ставањето во употреба. Последователните издатоци за реконструкциите и адаптациите на капацитетот, со кои се менува, подобрува, зголемува капацитетот се евидентираат како зголемување на вредноста на материјалните средства.

Недвижности, постројки и опремата се прикажуваат по набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и загубите од оштетување.

Амортизацијата на материјалните средства се признава како трошок во извештајот за сеопфатна добивка а се пресметува праволиниски, по утврдени стапки, кои се определени на тој начин што набавната вредност на нетековните материјални средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на нивната употреба. Стапки применети при амортизација се:

	Корисен век	Стапки
- Градежни објекти	40-50 години	2,5%-2%
- Транспортни сред.	4-5 години	25%-20%
- Опрема	5-10 години	20%-10%
-Компјутери	4-5 години	25%-20%

Материјалните средства недвижности, постројки и опрема се поделени, во групи, по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот потполн отпис.

Резидуалната вредност на средствата и нивниот век на користење се проценува на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба и се корегира доколку е потребно.

Сегашната вредност на материјалните средства се намалува до износот на надоместувачката вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност.

Земјата и материјалните средства во подготовка не се амортизираат.

Отстапените или на друг начин отуѓени материјални средства се елиминираат од Извештајот за Финансиската состојба на друштвото заедно со исправката на вредноста. Добивката или загубата што произлегува од таквото отуѓување се книжи во извештајот на сеопфатната добивка.



### **2.11. Оштетување на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства**

Средствата кои имаат неопределен век на користење не се предмет на амортизација и се тестирани годишно за оштетување.

Средствата кои се предмет на амортизација во друштвото, се проценуваат од оштетување секогаш кога постојат настани или промени во околностите кои укажуваат дека нивната сегашна вредност не е еднаква со нивната надоместувачка вредност. Загубите од оштетување се признаваат за износите за кои сегашната вредност на средството го надминува неговиот надоместувачки износ. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната цена на средството, намалена за трошоците за продажба, и неговата употребна вредност. Со цел да се процени оштетувањето на средствата, се групираат во најмали единици што генерираат пари. Нефинансиските средства, освен гудвилот, кои се оштетени се проценуваат за можна корекција на оштетувањето на денот на извештајот за финансиската состојба.

### **2.12. Наеми**

Наемите со кои се пренесуваат на наемопримателот сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања на наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржуваат од наемодавателот се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наемот при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евиденцијата на наемателите. Наемодавателот ги презентира средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба на друштвото како средства за издавање или материјално вложување во постројки и опрема.

Плаќањата за изнајмување, друштвото ги признава како трошок за периодот на времетраењето на наемот во сопствената евиденција.

### **2.13. Залихи**

(1) Залихите на готовите производи, материјали и резервни делови се прикажуваат според трошоците за нивна набавка или по цена не повисока од нето реализационата вредност, а залихите на стоки се прикажуваат по нивната реализациона вредност.

(2) Ситниот инвентар се отпишува целосно или со 50% (за 2 години), при неговото ставање во употреба, во зависност од намената.

(3) Намалувањето на вредноста на залихите се врши во годишниот извештај индиректно, на товар на останатите расходи, доколку субјектот процени дека опаѓа пазарната вредност на залихата или ја губи употребната вредност.

#### **2.14. Финансиски инструменти**

Финансиски инструмент е секој договор кој истовремено се јавува како финансиско средство во едно друштво, а како финансиска обврска или инструмент на главнина во друго друштво.

Финансиските средства, и финансиските обврски или инструментите на главнината се признаваат во извештајот за финансиската состојба единствено кога друштвото ќе стане страна во договорните услови на финансискиот инструмент.

При првичното признавање финансиските инструменти се искажуваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите трошоци настанати до нивното стекнување.

##### **2.14.1. Финансиски средства**

Финансиските средства ги сочинуваат вложувањата во: акции и удели во банки, во други финансиски институции и во друштва како и дадените заеми и депозити, побарувањата од купувачи, пари и парични средства, позајмици на вработени и останати побарувања.

За целите на вреднувања друштвото ги класифицира финансиските средства во зависност од целите и рочноста со кои е склучен договорот во соодветни категории на финансиски средства: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположиви за продажба и финансиски средства до доспевање.

##### **а) Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби**

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средстванаменети за тргување. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел да се продаде во краток рок. Средствата во оваа категорија се класифицираат како тековни средства.

##### **б) Заеми и побарувања**

Депозитите во банки и друштва, дадените позајмици, побарувањата од купувачи, позајмици на вработени и останати побарувања. се вклучуваат во категоријата заеми и побарувања и претставуваат финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања

кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучуваат во тековни средства, освен средствата кои имаат доспеаност подолга од 12 месеци од датата на извештајот за финансиската состојба и се класифицираат како нетековни.

#### **Пари и парични еквиваленти**

Парите и паричните еквиваленти ги вклучуваат депозитите на сметките (денарски и девизни), готовината во благајна и високо ликвидни парични инструменти како краткорочни државни записи, чекови и слично.

Друштвото, согласно Законот за игри на среќа (Сл.весник на РМ 24/11...90/17 и Сл.весник на РСМ 251/22) има обврска на посебна наменска сметка во банка, како резерва, заради исполнување на обврските кон учесниците на игри на среќа, како и обврските за јавни давачки и надомести, како и посебните давачки.

#### **Побарувања од купувачи и останати побарувања**

Побарувањата може да бидат по основ на продажба-услуга, побарувањата од вработени, побарувањата од повеќе платени даноци и други побарувања се искажуваат по нивната номинална вредност, зголемена за каматите согласно склучениот договор. Побарувањата кои се искажуваат во девизи се пресметуваат според средниот курс на НБРМ на денот на составување на финансиски извештаи.

#### *Оштетување на пласмани и побарувања*

Со состојба на крајот на годината се врши исправка на вредноста на позајмиците и побарувањата по основ на продажба кои се сеуште ненаплатени и за кои е покрената постапка пред надлежниот суд за нивна наплата.

#### **в) Финансиски средства расположиви за продажба**

Финансиските средства расположиви за продажба се не-деривативи кои се или одредени во оваа категорија или не се класифицирани во некоја од другите категории. Се вклучуваат во нетековни средства освен ако раководството има намера да ги продаде во рок од 12 месеци од извештајот за финансиската состојба.

Стекнувањето и продажбите на финансиските средства се признаваат на датата на тргувањето, на која Друштвото се обврзало да купи или да продаде средство.

#### *Почетно признавање*

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат по нивната набавна вредност, зголемени за сите

трошоци настанати до нивното стекнување.

На секоја дата на известување Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на секое финансиско средство или група на финансиски средства. Кај вложувањата расположиви за продажба, значително или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство представува индикатор дека средството е оштетено.

Друштвото АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје во 2022 и 2023 година немало финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби ниту финансиските средства расположиви за продажба.

#### **2.14.2. Финансиски обврски и инструменти на главнина**

Обврските и инструментите на главнина произлезени од друштвото се класифицира како останати финансиските обврски и инструменти на главнина во согласност со предметот на договорот од кој се произлезени и дефинирањето на финансиските обврски и инструменти на главнина.

##### **2.14.2.1. Инструменти на главнина**

Инструмент на главнина е секој договор кој го евидентира остатокот од средствата на друштвото после одземањето на сите негови обврски. Како инструменти на главнината, издадени од друштвото, се признаваат сите приливи намалени за директните трошоци за нивното издавање.

##### **2.14.2.2. Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во обврски кон добавувачи и останати обврски како и финансиските обврски по објективна вредност преку добивки и загуби или останати финансиски обврски.

Обврските кон добавувачи иницијално се признаваат по објективна вредност, а последователно се мерат по амортизирана вредност користејќи го методот ефективна каматна стапка.

Заради краткиот рок на доспевање сметководствената вредност на обврските кон добавувачи и останати обврски е приближна на нивната објективна вредност.

#### **2.15. Долгорочни обврски**

Друштвото нема земено кредити на рокови подолги од една година. Сите кредити во странска валута се искажуваат во денарска против вредност по среден курс на НБРМ на

денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

## **2. 16. Капитал**

Запишаниот капитал на Друштвото се признава по историска цена на денот на неговото регистрирање, и е еднаков на уплатениот капитал при основањето на друштвото.

## **2. 17. Дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврска во периодот во кои се објавени.

## **2. 18. Известување по сегменти**

Согласно МСФИ 8, од друштвата се бара да известуваат по оперативни сегменти како делови кои генерираат профит. Друштвото својата дејност ја врши во повеќе оперативни сегменти, што опфаќа активности од приредување на различни видови на игри на среќа. Приходите остварени од основна дејност се доминантни во вкупните приходи, а останатите приходи се незначителни и се поврзани со основната дејност, друштвото известувањето го врши поединечно, за секој оперативен сегмент.

## **2. 19. Споредбени показатели**

Финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година се ревидирани и претставуваат релевантна основа за споредба со ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за периодот од 01.01 до 31.12.2023 година.

## **3. Сметководствени проценки**

Друштвото врши проценка на идните настани. Проценетите износи, вообичаено се еднакви со реалните износи на остварените настани. Проценките кои може да имаат материјално влијание врз сегашната вредност на средствата и обврските во иднина се опишани подолу.

### **3.1. Утврдување на објективна вредност**

Објективната вредност на проценетите материјални средства и на финансиските средства и финансиските обврски, кои не котираат на активни пазари – побарувања од купувачи, останати побарувања, позајмици, обврските кон добавувачи и останатите обврски, се анализираат од страна на Друштвото на датата на Извештај за финансиската состојба, дали претрпеле значајни промени во однос на вредноста на денот на проценката. Проценката на друштвото е дека разликата помеѓу нивната пазарна вредност и проценетата сметководствена вредност е нематеријална и не влијае врз искажаниот

резултат.

### **3.2. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

## **4. Управување со финансиски ризици**

### **Видови ризици**

Друштвото нема да применува посебни методи на дисперзирање на ризикот од неговите финансиски инструменти, сите добивки или загуби се признаваат во остварена добивка за тековната година, освен финансиските средства класифицирани како расположиви за продажба кои се признаваат во извештајот како останати сеопфатна добивка. Во работењето Друштвото е изложено на повеќе видови финансиски ризици како што се пазарниот ризик од промена на девизните курсеви, каматниот ризик како и кредитниот ризик, ликвидностен ризик, даночниот ризик и капиталниот ризик. Менаџментот на Друштвото го врши управувањето со ризици, насочен е во активности за правилно управување со финансиските ризици, со цел навремено да се минимизираат потенцијалните негативни ефекти.

#### **1) Пазарни ризици**

##### **А) Ризик од промена на девизните курсеви**

Функционална валута на Друштвото е Македонски денар.

Друштвото во своето работење е значително поврзано со трансакции во странска валута. Како резултат на изложеноста на домашната валута во однос на флукуациите на различните странски валути, менаџментот на Друштвото не применува посебни техники за хеџирање од валутниот ризик, бидејќи курсот на националната валута е стабилен. Менаџментот спроведува политика на навремено обезбедување на доволно денарски и девизни средства на девизните сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното доспевање.

Сензитивната анализа за ризикот од промена на девизните курсеви која се бара согласно IFRS 7 е ограничена на ризикот кој се јавува кај финансиските инструменти деноминирани во валута различна од функционалната валута по која се врши нивното мерење.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
 Поединечни Финансиски Извештаи

Следната табела ја прикажува сензитивноста на нето добивката за 2023 година во однос на зголемување за 5% на денарот и намалување за 5% на денарот.

	Зголемување 5%	Намалување 5%
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2023</u>
ЕУРО	(65)	65
USA \$	-	-
<b>НЕТО ПРОМЕНА</b>	<b>(65)</b>	<b>65</b>

Друштвото не акумулира доволно готовина во ЕУР, а има обврски кон добавувачите во ЕУР. Следната табела ги прикажува деноминираниите средства и обврски на 31.12.2023 година:

	Средства	Обврски
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2023</u>
ЕУРО	5	1.311
	<b>5</b>	<b>1.311</b>

Б) Каматен ризик

Каматниот ризик представува ризик од промена на висината на каматните стапки по дел од земените странски кредити кои се врзани со SKIBOR, EURIBOR и LIBOR. Друштвото на 31.12.2023 година немало земени кредити.

2) Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик при извршување на своите деловни активности. Кредитниот ризик се дефинира како ризик од нереализирање на некој финансиски инструмент, при што едната страна ќе претрпи финансиски загуби од неисполнување на обврска на другата страна. Готовите пари со кои располага друштвото се депонирани на трансакциски сметки во банки со утврден висок кредитен рејтинг, односно не се изложени на кредитен ризик. Побарувањата од купувачите, се состојат од одреден број салда, пришто за управувањето на кредитниот ризик менаџментот води политика на разумна дисперзија на концентрацијата на побарувањата во портфолиото на клиентите.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годината е како што следува:

	во 000 МКД	
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2023</u>
<b>Финансиски средства</b>		
<i>Некаматносни</i>		
Парични средства	50.339	1.013
Депозити, безкаматни вложувања	92.543	92.543

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
Поединечни Финансиски Извештаи

Купувачи и останати	206.566	186.545
	<b>349.448</b>	<b>280.101</b>
<i>Каматоносни</i>		
Парични средства	452.988	444.895
Вложувања во друштва	-	-
	<b>452.988</b>	<b>444.895</b>
<b>ВКУПНО ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА</b>	<b>802.436</b>	<b>724.996</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<i>Некаматоносни</i>		
Добавувачи и останати	471.157	270.802
	<b>471.157</b>	<b>270.802</b>
<i>Каматоносни кредити со фиксна кам.</i>		
Кредити	-	-
<i>Каматоносни кредити со пром.кам.</i>		
Кредити	-	-
	-	-
<b>ВКУПНО ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ</b>	<b>471.157</b>	<b>270.802</b>

2) Ризик на финансирање

Ризикот дека друштвото нема да има соодветен готовински тек за навремено да ги подмири своите финансиски обврски. Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на сопствени средства како и преку користење на краткорочни и долгорочни кредити.

Менаџментот на друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, која на крајот на 2023 година е како што следува:

	Во 000 МКД	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Обврски по издадени инстанти	393.067	239.511
Парични средства и деп. во банки	453.996	445.909
<b>Нето обврски / пари</b>	<b>(60.924)</b>	<b>(206.398)</b>
<b>Вкупен капитал</b>	<b>1.516.731</b>	<b>1.191.397</b>
<b>% на задолженост</b>	-	-

3) Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои од можноста друштвото да не биде во состојба редовно да ги подмирува достасаните обврски кон доверителите. Менаџментот, до сега спроведува успешна политика на навремено обезбедување на доволно ликвидни средства на сметки во банките со цел плаќањата на обврските во земјата и во странство да се подмират при нивното



АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
Поединечни Финансиски Извештаи

доспевање.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото на 31.12.2023 година според нивната доспеаност:

	до 1 месец	1-6 месеци	6-12 месеци	над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	503.327	-	-	-	503.327
Депозити/Гаранции	-	-	-	-	-
Купувачи и ост.	206.566	-	-	-	206.566
Вложувања	-	92.543	-	-	92.543
<b>ФИНАН.СРЕДСТВА</b>	<b>709.893</b>	<b>92.543</b>	-	-	<b>802.436</b>
Добавувачи и ост.	78.090	-	-	-	78.090
Остан.финан.обврски	42.756	183.777	166.534	-	393.067
<b>ФИНАН.ОБВРСКИ</b>	<b>120.846</b>	<b>183.777</b>	<b>166.534</b>	-	<b>471.157</b>
<b>НЕТО</b>	<b>589.050</b>	<b>(91.234)</b>	<b>(166.534)</b>	-	<b>331.279</b>

4) Даночен ризик

Согласно законските прописи на РСМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните извештаи за периодот во период од пет години.

5) Капитален ризик

Друштвото успешно ја остварува целта во поглед на управување со капиталот, согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото, и одржување стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на Друштвото. Во предходниот период Друштвото има издвоено за резерви, согласно Статутот, 20% од запишаниот капитал.

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
 Поединечни Финансиски Извештаи

**ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕ**

	<b>31.12.2023</b>	во 000 МКД <b>31.12.2022</b>
Приходи од продажба во земјата	541.879	332.841
Приходи остварени од поврзани друштва	2.393	2.692
Останати деловни приходи	227	1.668
<b><i>Вкупни приходи од продажба</i></b>	<b>544.499</b>	<b>337.201</b>

**5. 1. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ**

	<b>31.12.2023</b>	во 000 МКД <b>31.12.2022</b>
<b><u>Игри</u></b>		
НОВО ЛОТО	196.748	150.909
ЏОКЕР	25.757	20.995
СРЕЌНИ ТОПЧИЊА	987	11.480
КЕНО	311	3.942
БЕТ КЕНО	110.811	33.066
МЕГА ВИН-интернет игри	63.286	-
<b><u>Инстант гребки</u></b>		
ДОМЕ СЛАТКИ ДОМЕ	3.623	4.790
ЗЛАТНА РИПКА 7	22.528	27.460
ЗЛАТНА РИПКА 6	739	4.920
ЗЛАТНА РИПКА	6	-
ДИЈАМАНТ 6	6	17.992
ДИЈАМАНТ 7	13.808	4.192
ДИЈАМАНТ 5	-	313
7 x 7	32.959	-
УРБАН СТИЛ	7.807	-
СО СРЕЌА 2	-	18
ЕКО СКУТЕР	-	3.032
БОН БОН	-	647
БОН БОН 2	6.377	5.927
АМОРОВА СТРЕЛА	-	2.177
АМОРОВА СТРЕЛА 2	226	8.414
БИНГО 10	8.093	7.002
МЕГА МИЛИОНЕР	24.530	9.400
ОСТРОВО НА СРЕЌА	10.140	8.518
ФРУТИ	9.353	7.647
ФРУТИ 2	3.784	-
<b><i>ВКУПНО</i></b>	<b>541.879</b>	<b>332.841</b>

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
 Поединечни Финансиски Извештаи

**ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕ**

	31.12.2023	31.12.2022
	во 000 МКД	
	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Потрошени сировини и материјали	15.335	12.145
Потрошена енергија	5.688	5.784
Отпис на ситен инвентар	5.178	5.549
<b>Вкупно трошоци за материјали</b>	<b>26.201</b>	<b>23.478</b>
Транспортни и комун. услуги	43.086	21.780
Одржување	31.153	11.344
Закупнини	53.825	13.968
Реклами и промоции	130.044	47.495
Провизии за продажба	104.966	67.383
Останати услуги	708	739
<b>Вкупно трошоци за извршени услуги</b>	<b>363.782</b>	<b>162.709</b>
Трошоци за вработени - бруто плати	63.393	58.733
Други трошоци за вработени	14.009	11.857
<b>Вкупно трошоци на вработени</b>	<b>77.402</b>	<b>70.590</b>
<b>Амортизација</b>	<b>18.681</b>	<b>16.853</b>
Надомести на членови на одбори	1.885	4.630
Спонзорства и донации	48.191	25.630
Репрезентација	5.012	1.061
Осигурување	2.484	176
Банкарски провизии	864	677
Платени посебни давачки и надомести	56.297	29.142
Даноци, придонеси и такси	1.812	1.081
Професионални услуги	59.726	21.921
<b>Вкупно останати трошоци од работење</b>	<b>176.271</b>	<b>84.318</b>
Надомести на штети, казни, пенали	347	441
Отпис на неотпишан дел на осн средства	-	-
Отписи	1.660	2.550
Останати трошоци	5.843	458
<b>Вкупно трошоци на продажба</b>	<b>670.187</b>	<b>361.397</b>

**7. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**

	31.12.2023	31.12.2022
	во 000 МКД	
	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Нето плати	41.889	38.788
Даноци на плати	3.759	3.474
Придонес-пензиско на плати	17.745	16.471
<b>Вкупно трошоци за плати</b>	<b>63.393</b>	<b>58.733</b>
Останати надомести на вработени	14.009	11.857
<b>Вкупно трошоци за вработени</b>	<b>77.402</b>	<b>70.590</b>

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
Поединечни Финансиски Извештаи

### 8. ПРИХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	<b>31.12.2023</b>	во 000 МКД <b>31.12.2022</b>
Приходи од вложувања во поврзани друштва	599.605	494.403
Камати	13.307	4.961
Позит. курсни разлики	5	3
Останати приходи од финансирање	-	493
<b>Вкупни приходи од финансирање</b>	<b>612.917</b>	<b>499.860</b>

### 9. ТРОШОЦИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	<b>31.12.2023</b>	во 000 МКД <b>31.12.2022</b>
Затезни камати	171	242
Негативни курсни разлики	15	25
<b>Вкупно расходи од финансирање</b>	<b>186</b>	<b>267</b>

### 10. ДАНОК НА ДОБИВКА И НА НЕПРИЗНАЕНИ РАСХОДИ

	<b>31.12.2023</b>	во 000 МКД <b>31.12.2022</b>
Добивка пред оданочување	487.043	475.397
Даночно непризнаени реклами-репрезентација	4.510	148
Останати непризнаени расходи по ДБ	96.143	458
Основа за данок на добивка - 10%	587.696	476.003
Даночно намалување	(599.605)	(494.403)
Основа за данок на добивка	-	-
<b>Вкупно данок на добивка</b>	-	-
Даночно ослободување	-	-
<b>Вкупно данок на добивка</b>	-	-
Ефективна даночна стапка	0,0%	0,0%

### 11. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА-ДИВИДЕНДА

На Собранието на акционери на Друштвото, одржано 2023 година нето добивката од 2022 година во износ од 475.396.774,00 мкд е распределена како што следува:

Статутарни резерви	-
Дивиденда	475.396.774
<b>Вкупно</b>	<b>475.396.774</b>

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
 Поединечни Финансиски Извештаи

**12. НЕТЕКОВНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

во 000 МКД

Опис	Софтвер за игри на среќа	Софтвер и др.	Други вложу	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>				
Состојба 31.12.2022	57.413	8.156	-	65.569
Набавки во тек на година	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	57.413	8.156	-	65.569
<b>Исправка на вредност</b>				
Состојба 01.01.2022	57.413	7.587	-	65.000
Амортизација 2022	-	76	-	76
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-
Состојба 31.12.2022	57.413	7.663	-	65.076
<b>Набавна вредност</b>				
Состојба 01.01.2023	57.413	8.156	-	65.569
Набавки во тек на година	-	-	-	-
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	57.413	8.156	-	65.569
<b>Исправка на вредност</b>				
Состојба 01.01.2023	57.413	7.663	-	65.076
Амортизација 2023	-	493	-	493
Расходи и отуѓувања	-	-	-	-
Состојба 31.12.2023	57.413	8.156	-	65.569
<b>Нето вредност на 31.12.2022</b>	-	493	-	493
<b>Нето вредност на 31.12.2023</b>	-	-	-	-

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
Поединечни Финансиски Извештаи

**13. НЕТЕКОВНИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

во 000 МКД

Опис	Градежни објект	Опрема	Аванси за нт.	Инвестиции	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба 01.01.2022	110.369	161.158	-	-	271.527
Набавки во тек на год.	1.395	22.341	-	1.129	24.865
Расходи и отуѓувања	-	(3.702)	-	-	(3.702)
Состојба 31.12.2022	111.764	179.797	-	1.129	292.690
<b>Исправка на вредност</b>					
Состојба 01.01.2022	31.904	134.651	-	-	166.555
Амортизација	2.967	13.810	-	-	16.777
Расходи и отуѓувања	-	(3.691)	-	-	(3.691)
Состојба 31.12.2022	34.871	144.770	-	-	179.641
<b>Набавна вредност</b>					
Состојба 01.01.2023	111.764	179.797	-	1.129	292.690
Набавки во тек на год.	-	19.616	-	-	19.616
Пренос од инвест. во тек	1.129	-	-	(1.129)	-
Расходи и отуѓувања	-	(7.842)	-	-	(7.842)
Состојба 31.12.2023	112.893	191.571	-	-	304.464
<b>Исправка на вредност</b>					
Состојба 01.01.2023	34.871	144.770	-	-	179.641
Амортизација	2.782	15.407	-	-	18.189
Расходи и отуѓувања	-	(7.844)	-	-	(7.844)
Состојба 31.12.2023	37.653	152.333	-	-	189.986
<b>Нето вредност на 31.12.2022</b>	76.893	35.027	-	1.129	113.049
<b>Нето вредност на 31.12.2023</b>	75.240	39.238	-	-	114.478

**14. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

во 000 МКД

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>
Долгорочни вложувања во друштва	698.061	384.373
*Долгорочни вложувања(позајмици)	-	-
<b>Вкупно долгор. Финансиски вложувања</b>	698.061	384.373

\*Долгорочните вложувања се во подружници со 51% удел на ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РС МАКЕДОНИЈА, во следните друштва:

1. ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-КАСИНОС АУСТРИЈА ДОО Скопје
2. Нова Државна Лотарија - НОВО ВЛТ ДОО Скопје

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
 Поединечни Финансиски Извештаи

**15. ЗАЛИХИ**

	<b>31.12.2023</b>	во 000 МКД <b>31.12.2022</b>
Материјали и суровини	2.769	451
Залиха на трговски стоки	370.144	238.837
<b>Вкупно залихи</b>	<b>372.913</b>	<b>239.288</b>

**16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА**

	<b>31.12.2023</b>	во 000 МКД <b>31.12.2022</b>
Побарувања од поврзани субјекти	279	346
Побарувања од купувачи од земјата	98.082	68.812
Сомнителни и спорни побарувања	12.363	12.363
Вредносно усогласување	(12.363)	(12.363)
Побарувања од дадени аванси	1.149	1.138
Побарувања од даноци, придонеси	10.722	8.371
Побарувања од вработени	228	345
Депозити и добивки на играчи МЕГА ВИН	14.825	-
Аванси за мали добивки	49.751	44.218
Однапред платени трошоци	31.530	63.314
<b>Вкупно побарувања од купувачи</b>	<b>206.566</b>	<b>186.544</b>

**17. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА**

	<b>31.12.2023</b>	во 000 МКД <b>31.12.2022</b>
Краткорочни вложувања во друштва *	92.543	92.543
Останати краткорочни вложувања	-	-
<b>Вкупно краткорочни вложувања</b>	<b>92.543</b>	<b>92.543</b>

\* Со Договор бр.03-1442 од 25.02.2023 година дадена е безкаматна позајмица на АД ЕСМ, на шест месеци, во износ од 1.500.000,00 евра, со залог на недвижен имот на шест месеци. Договорот е продолжен со три Анекси на Договорот.

**18. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

	<b>31.12.2023</b>	во 000 МКД <b>31.12.2022</b>
Пари на денарски сметки во банки и во благајна	453.991	445.799
Пари на наменска сметка во банка, на играчи	49.331	-
Пари на девизни сметки во банки и во благајна	5	9
Пари на денарска наменска сметка во банка	-	101
<b>Вкупно парични средства</b>	<b>503.327</b>	<b>445.909</b>

АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
Поединечни Финансиски Извештаи

**19. ЗАПИШАН КАПИТАЛ**

Сопственик	01.1.2023	%	промена	31.12.2023	%
	број на акции			број на акции	
Влада на Република Македонија	45.000	100,00%	-	45.000	100,0%
<b>Вкупно</b>	<b>45.000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>45.000</b>	<b>100%</b>

Капиталот на Друштвото е составен од 45.000 обични акции, со вредност од 100 евра по една акција. Во Централниот регистар на РМ капиталот на Друштвото е запишан во евра, а во сметководствената евиденција е впишан во денари во износ од 276.355.350,00 мкд.

**ПРЕМИЈА НА ИЗДАДЕНИ АКЦИИ**

Во 2013 година друштвото основа ново друштво - подружница, ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА ДОО - Скопје со учество од 51% . Како содружник, во ново основаното друштвото го пренесе правото на организирање видео игри на среќа и ексклузивното две годишно право на организирање интернет игри на среќа, проценето од овластен проценувач во вкупна вредност од 6.244.898,00 ЕВРА или 384.373.472,00 мкд, како вредност на сопствениот удел во новото друштво.

Во акционерската главнина на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РС МАКЕДОНИЈА, право на организирање видео и интернет игри на среќа не е вреднувано, при основање на Друштвото. Дополнително, зголемената вредност на акционерскиот капитал се квалификува како премија на издадените акции.

На 31.03.2023 година Друштвото потпиша Договор за основање на друштво со ограничена одговорност - Друштво за приредување електронски игри на среќа Нова Државна Видео Лотарија - НОВО ВЛТ ДОО Скопје. На ново основаното друштво АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА го пренесува правото на приредување електронски игри на среќа.

Во ново основаното друштво, содружникот АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РС МАКЕДОНИЈА , поседува удел од 51%, во вредност од 5.084.495,00 ЕУР или 313.687.919,00 МКД, а содружникот ХЛТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, поседува удел од 49%, во вредност од 4.885.103,00 ЕУР или 301.386.430,00 МКД.

На ново основаното друштво АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА го пренесува правото на приредување електронски игри на среќа, на територијата на РС Македонија.

Во акционерската главнина на АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РС МАКЕДОНИЈА, пренесеното право за приредување видео и интернет игри на среќа не е вреднувано, при основање на двете нови друштвота. Дополнително зголемената вредност на акционерскиот капитал се квалификува како премија на издадените акции.

**20. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ**

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
*Краткорочни обврски - фонд за игри на среќа	393.067	239.511
Останати краткорочни финансиски обврски	-	-
<b>Вкупни краткорочни кредитни обврски</b>	<b>393.067</b>	<b>239.511</b>

\*Краткорочните финансиски обврски се однесуваат на фонд од нереализирани добивки во игрите на среќа од инстанти во тековна продажба.



АД ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје  
 Поединечни Финансиски Извештаи

**21. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ**

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Добавувачи во земјата	45.660	14.800
Добавувачи во странство	1.311	933
Добавувачи за нефактурирани стоки	-	-
<b>Вкупни краткорочни обврски кон добавувачи</b>	<b>46.971</b>	<b>15.733</b>

**22. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ**

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Краткорочни обврски кон поврзани субј.	667	545
Примени аванси; Обврски за депозити	1.230	368
Обврски за нето плати и др. Обврски кон вработ.	-	-
Обврски за даноци и придонеси на плати	-	-
Тековни даночни обврски	919	465
Обврски за дивиденда	-	-
Останати обврски	20.864	5.348
Одложени трошоци	7.439	8.831
<b>Вкупни други краткорочни обврски</b>	<b>31.119</b>	<b>15.557</b>

**23. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

**ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА- КАСИНОС АУСТРИЈА ДОО Скопје\***

01.01/31.12.2023 промет	31.12.2023 побарувања	во 000 МКД 31.12.2023 обврски
2.363	279	667
<u>2.363</u>	<u>279</u>	<u>667</u>

\*ДРЖАВНА ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА поседува удел од 51% во ДРЖАВНА ВИДЕО ЛОТАРИЈА.

	31.12.2023	во 000 МКД 31.12.2022
Исплати на членови на Управен Одбор	842	3.590
Исплати на членови на Надзорен Одбор	1.043	3.962
	<u>1.885</u>	<u>7.552</u>

#### **24. НЕИЗВЕСНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ**

Друштвото до 31.12.2023 година има еден судски спор, како тужена страна со КАСИНОС АУСТРИЈА ИНТЕРНАЦИОНАЛ МАКЕДОНИЈА-Скопје за утврдување на ништавност на упис на Државна Видеолотарија НОВО ВЛТ ДОО Скопје. Износ на спорот е 9.969.598 ЕУР. Постапката се води пред Основниот граѓански Суд во Скопје и Друштвото очекува тужбеното барање да биде одбиено како неосновано.

#### **25. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ**

По датата на известување, 31 Декември, 2023 година во Друштвото нема настани кои би можеле да влијаат на приложените Финансиски извештаи.